

Дали и по чие сценарио се закажуваат лидерските средби за кои однапред се знае дека нема да успеат. Дали некој свесно има намера да покаже дека "еве, ние сакаме, ама другите не сакаат политички дијалог".

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Несогласувањата меѓу власта и опозицијата продолжија и во оваа година. Како и кон крајот на 2006, така и на почетокот на 2007 година, коалиционите партнери СДСМ и ДУИ ги откачија ВМРО-ДПМНЕ и ДПА. По втор пат не се појавија на лидерската средба која ја закажа премиерот Никола Груевски, со веќе познатиот дневен ред - уставните и законските измени за воведување задолжително средно образование, измените во Изборниот законик со кој се предвидува гласање на иселениците во дипломатско-конзуларните претставништва и новиот собраниски Деловник. Иако опозиционерите претходно најавија дека нема да ја прифатат поканата, Никола Груевски и Арбен Џафери трпеливо чекаа.

Како и за претходната така и за оваа лидерска средба остана неодговорено прашањето: Кој ги режира ваквите средби за кои однапред се знае дека нема да успеат? Дали некој свесно го прави ова за да каже дека еве ние сакаме, ама тие не сакаат политички дијалог. Која е заднината на ваквата игра? Дали некој им се наклонува на однапред изрежирани сценарија и од кого и зошто тие се создаваат? Зошто политичките лидери подлегнаа на таквите провокации, па прават театар од својата политичка кариера, што и не би требало да ги засега граѓаните доколку тоа не е на нивна штета? Овие, пак, се обидуваат меѓу јавноста да остават впечаток дека не станува збор за партиски, личен или за друг интерес, туку упорно наметнуваат мислење дека секоја нивна постапка е со цел да се постигне подобра иднина за државата, ко-



КОЛКУ НАВИСТИНА СЕ "ЗАЕДНО", АРБЕН ЏАФЕРИ, НИКОЛА ГРУЕВСКИ, ТИТО ПЕТКОВСКИ

ја со ваквото неодговорно политичко и партиско однесување само го изгуби својот компас на патот кон ЕУ и НАТО, затоа што нема евродипломат кој сега со ваква поставеност на односите ќе го убеди дека оваа држава има еден став за клучните прашања за Република Македонија. Антагонизмот и самобендисаноста, кои се лекуваат преку тронизирањето на личните суети, ги доведуваат во заблуда и сите македонски гласачи, кои се ставени пред дилемата има ли Македонија лидер, но вистински лидер?

Претставниците на ЕУ во Скопје сесема јасно ги пренесоа пораките на евродипломатите од Брисел, дека нашиот влез во ЕУ е условен од политичкиот дијалог и консензус. Дали ние сме подготвени за таков дијалог или, пак, некој намерно го опструира политичкиот консензус за да го одложи нашиот прием во Европската унија? Дали некој однадворни диктира што треба да правиме или ваквиот развој на настаните е резултат на политичка "одмазда"? Кој по секоја цена се обидува да создаде вештачка политичка криза? Дали Црвенковски преку својата довчерашна партија се обидува да му се "одмазди" на Груевски поради бојкотот на владиниот Кабинет на неговото годишно обраќање. Дали некој

сака да покаже дека Груевски не може да организира политички дијалог или сè ова е само враќање на она што се случуваше во времето додека ВМРО-ДПМНЕ беше опозициона партија?

Во оваа насока размислува и премиерот Груевски:

"Се ова покажува една намера да се создаде повторно некоја перцепција, некој изглед дека има некаква криза, дека политичарите не сакаат да разговараат, дека нешто лошо се случува, меѓутоа во реалноста работите не се баш такви, во Собранието течат разговорите меѓу пратеничките групи за сите овие прашања. Ако СДСМ продолжува да избегнува таква средба, со сопствени сили позицијата ќе продолжи да ги усвојува овие измени".

Но, прашањето е каква тогаш би била работата на законодавниот дом без опозицијата?

ПИСМЕНО КОМУНИЦИРАЊЕ

За разлика од првиот пат кога Груевски и Шекеринска јавно се препукуваа, овој пат решија писмено да комуницираат. Во писмото кое лидерката на СДСМ

НСДП И ДПА КОКЕТИРААТ СО РАДМИЛА ЗА ДА ГО УЦЕНАТ ГРУЕВСКИ!?

ОДНАПРЕД СЕ ОСУДЕНИ НА ПРОПАСТ



**ПРЕМИЕРОТ САМО ПРИВИДНО СЕ ЗАЛАГАЛ
ДА СЕ ВОСПОСТАВИ ПОЛИТИЧКИ ДИЈАЛОГ,
НАПИША РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА**

му го испратила на претседателот на Владата и на ВМРО-ДПМНЕ се вели дека досегашното искуство покажало оти "премиерот само привидно се залагал да се воспостави политички дијалог. Ако сте подготвени да се придржувате до договореното на нашата последна средба и ако го повлечете Предлог-законот за измени на Изборниот законик, ќе се врати смислата на политичкиот дијалог и јас ќе присуствувам на средбата".

Премиерот ја прифати играта, па и тој писмено и одговори:

"Зошто барате од мене да повлечам нешто што не е предложено навистина никому не му е јасно. Станува јасно дека свесно креирате случај и го попречувате дијалогот и наоѓате начин да го избегнете, со условувања и ултиматуми не-својствени за една демократска атмосфера која треба да ја градиме".

Премиерот во писмото апелира во интерес на демократските процеси и евроатлантската перспектива, Шекеринска со конструктивни предлози да учествува на средбата.

Според Груевски, предлогот за измени на Изборниот законик не е усвоен од Владата ниту е доставен до Собранието. Тој вели дека намерата за промена на Изборниот законик досега три пати била презентирана на заеднички средби на претставниците на партиите и на меѓународната заедница. По ова следува реакцијата на Шекеринска која на Груевски му ја испорача веб-страницата на Владата каде е објавено дека на 20 декември на седница Владата го утврдила предлогот за донесување закон за измени и дополнување на Изборниот законик, завршувајќи со зборовите оти не сака комуникација на меѓусебни обвинувања и дисквалификации и закани.

НИШТО БЕЗ СТРАНЦИТЕ

Претставниците на Демократската унија за интеграција и овој пат останаа на ставот дека во државава ништо не може да се случи без присуството на странците. Портпаролката на ДУИ, Ермира Мехмети, потврди дека лидерот на интегративците, Али Ахмети, нема да присуствува на средбата, бидејќи за нив е можен дијалог единствено со присуство на странските претставници.

"ДУИ уште на првата средба предложи агенда со теми кои реално ја загрижуваат јавноста и политичката сцена во Македонија. Поканата на Груевски за средба е еднострана, бидејќи темите кои ги предлага се како за дневен ред на Владата. Ниту една од нив не е клучен приоритет за евроинтеграциските процеси на Македонија. Дијалог може да има само тогаш кога и темите ќе се договорат заеднички. Со жалење констатираме дека Груевски се однесува како монарх", изјави Мехмети.

ДПА се согласува со измените во Изборниот законик со кои на парламентарните и на претседателските избори ќе гласаат и нашите луѓе во дијаспората, а ги поддржува и уставните измени за задолжително средно образование.

Сепак, по донесувањето на судската пресуда за затворска казна за Агим Красниќи, беше во неизвесност и дали Арбен Џафери ќе се појави во Клубот на пратениците и дали односите меѓу коалиционите партнери со оваа судска одлука ќе се заладат?

"Јас не гледам никаква криза во комуникацијата со ДПА, единствено мо-

жам да кажам дека ВМРО-ДПМНЕ, како политичка партија нема намера да се меша во работата на судската власт, затоа што во Република Македонија судската власт е независна, а МВР согласно законот, согласно ингеренциите кои ги има, треба да си ги преземе своите активности", изјави Силвана Бонева од ВМРО-ДПМНЕ.

Во Клубот на пратениците Груевски и Џафери седнаа на заедничка маса, но дали глумеа дека сè е в ред?

"Не, нема несогласувања, такви ситуации нема. Се знае дека судот е суд, партиите се партии и тука не можеме да зборуваме за такви работи", изјави Груевски.

Но, за Џафери тоа не е политички проблем.

"Тој случај е стар околу пет-шест години и прашањето е зошто токму сега се отвора, се работи за да се заборави феноменот на аферата со оружје. Изгледа дека Агим Красниќи ќе биде поатрактивна тема отколку аферата оружје", рече Арбен Џафери, претседател на ДПА.

Нивната средба траеше 15 минути, си заминаа раздвоени, така како што и дојдоа.

Но, според информациите кои кружат во јавноста, по сè изгледа нешто се случува во владината коалиција. Дали ќе има реконструкција на владиниот кабинет?

Иако од коалицијата на власт не сакаат да признаат, сепак е очигледно незадоволството во ДПА, кои по пресудата за Красниќи, за која всушност ги обвинија структурите на ВМРО-ДПМНЕ во полиција, го истакнаа барањето, албанскиот јазик во Собранието да биде целосно рамноправен со македонскиот. Ваквата ситуација и разединување меѓу коалиционите партнери ги испровоцираа странските дипломати. Потпретседателот на ДПА, Мендух Тачи, во американската Амбасада во РМ, разговарал со заменик-амбасадорот Пол Волерс, за последните случувања во владината коалиција.

"Не би ја нарекувал така, станува збор за сите актуелни политички прашања кои се случуваат во Македонија", изјави Мендух Тачи.

Незадоволство постои и во НСДП. Според партијата на Тито Петковски, како и според партијата на Арбен Џафери, Груевски ги маргинализирал нивните барања.

Пред две месеца лидерот на НСДП предложил платформа за координација на работата на Владата, но наместо прифаќање на предлогот, продолжуваат жалбите од Титовата партија дека нивните министри досега биле под сенка на вицепремиерите на Владата кои се од партијата на Груевски.

Во очекување на средбата меѓу Груевски, Тачи и Петковски, кои ќе седнат и ќе се обидат да ги надминат несогласувањата за начинот на функционирање на владината коалиција, опозицијата е без коментар. Таа чека каква завршница ќе има првата посериозна криза на Владата на Груевски.